




Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА

„СУДОВИТЕ, ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И КОМУНИКАЦИЈАТА – ПРАВИЛА НА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ И ЈАВНОСТА / ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ“

14 март 2018 година
Академија за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“



ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и лица задолжени за односи со јавност во судовите и јавните обвинителства.

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Советувањето опфаќа анализа на националната правна рамка со која е уредено постапувањето на судовите и јавните обвинителства во комуникацијата со јавноста и медиумите, разгледување на прашања кои произлегуваат од досегашната пракса и степенот на напредок во односите на судовите и обвинителствата со јавноста и медиумите, вклучувајќи ја и перцепцијата на состојбите од страна на претставници на медиумите, со посебен осврт на влијанието на социјалните мрежи.

Цел на советувањето е заеднички да се констатираат моменталните состојби и да се утврдат релевантни мерки и активности во насока на понатамошно унапредување на комуникацијата на судовите и обвинителствата со јавноста и медиумите.

МАТЕРИЈАЛИ

Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето

Релевантна легислатива:

- Закон за судовите
- Судски деловник
- Закон за јавното обвинителство
- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Наведените документи може да ги најдете на следниот линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“

Ламела 1

Бул. „Јане Сандански“ бр.12

ИЗЛАГАЧИ

м-р Јован Цветановски, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје

г. Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес

доц. д-р Јасмина Миронски, Македонски институт за медиуми

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Наташа Баштованска, e-mail Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk



Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ПРОГРАМА

14 март 2018 (среда)

09:45-10:00 Пристигнување на учесниците

10:00-11:30 Потреба од комуникација со медиумите
Развој и пракса на Јавното обвинителство
Проблеми во пракса

м-р Јован Цветановски
Вишо јавно обвинителство Скопје

11:30-12:00 Пауза

12:00-13:30 Судовите и односите со јавноста
Правила на комуникација со медиумите и јавноста
Значењето на социјалните мрежи
Анализа на состојбите и предлози за унапредување на степенот на отвореност на судовите кон јавноста и медиумите

г. Александар Шопов
Основен суд Велес

13:30-15:00 Алатки и техники за комуникација (фокус на алатките за комуникација со медиумите)
Сличности и различности на медиумите (печатени, електронски, социјални)
Препораки за ефективна комуникација и говорот на телото

доц. д-р Јасмина Миронски
Македонски институт за медиуми

15:00 Пополнување прашалници

